

**Република Северна Македонија**

**Проект за подобрување на социјалните услуги -ППСУ проект  
Кредит бр: 8902 –МК**

**ПРЕОБЈАВА- ПОВИК ЗА ПОНУДИ  
за**

**Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица  
и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство  
за труд и социјална политика (МТСП)**

**Реф.бр. МК/SSIP # 1.3.23**

1. Република Северна Македонија доби кредит од Светската Банка за спроведување на Проектот за подобрување на социјалните услуги и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП).
2. Набавката е делива на 2(два) /дела/лота и тоа:
  1. Дел 1 - Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица
  2. Дел 2 - Реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП).
3. Понуда мора да доставите за еден Дел или за повеќе од еден Дел/Лот. Понудата мора да ги содржи сите барани ставки наведени во Делот. Ценовните понуди ќе се евалуираат за сите ставки заедно во секој Дел и договор ќе се додели на оној понудувач кој ќе понуди најниска цена на чинење за сите ставки заедно во секој Дел одделно. Понуди кои нема да ги содржат сите барани ставки во Делот ќе бидат одбиени.
4. Понудувачот треба да достави само една понуда во одделни пликоа за секој Дел на Македонски јазик, било поединечно или како партнер во заедничко вложување. Оние понуди кои не се во согласност со овој услов ќе бидат одбиени. Партнерите во заедничко вложување ќе биде заеднички и поединечно одговорни за извршувањето на договорот.
5. Процесот на набавка ќе се спроведе согласно набавниот метод “ Барање за понуди- Request for quotations” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година” и е отворен за сите понудувачи како што е наведено во Прописите за набавка.

6. Заинтересираните понудувачи може да добијат дополнителни информации и да направат увид во тендерската документација на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30: Министерство за труд и социјална политика, Кочо Рацин, 14/9, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Електронска адреса: [maja.bundaleski@mtsp.gov.mk](mailto:maja.bundaleski@mtsp.gov.mk); [sanja.andovska@mtsp.gov.mk](mailto:sanja.andovska@mtsp.gov.mk)

7. Тендерска документација на македонски јазик заинтересираните понудувачи може да ја добијат по поднесување на писмено барање на следнава е-маил адреса: [maja.bundaleski@mtsp.gov.mk](mailto:maja.bundaleski@mtsp.gov.mk); [sanja.andovska@mtsp.gov.mk](mailto:sanja.andovska@mtsp.gov.mk).

Тендерската документација ќе биде доставена електронски или истата ќе може да се подигне лично од просториите на Министерството за труд и социјална политика на Кочо Рацин, 14/9, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

8. Вашата понуда треба да биде во даден формат заедно со пополнета ексел табела – предмер пресметка на ЦД и треба да се приложи во затворен плик, со ознака: ППСУ Проект, реф.бр МК/SSIP# 1.3.23 – ДЕЛ ххх “**Не отворај до 14.07.2022 година– понуда за градежно занатски работи**“, адресиран и доставен на следната адреса:

Министерство за труд и социјална политика  
Даме Груев 14, 1000 Скопје  
За: Елизабета Куновска, Менаџер на ППСУ проектот

**Понудувачите кои сакаат да достават понуда за повеќе Делови од набавката, мораат да достават одделни пликоа со понуди за секој Дел.**

9. Електронско доставување на понудите не е дозволено.